

Службен весник

на Република Македонија

Број 158

15 септември 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4550. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања и пријави до Агенцијата за катастар на недвижности	3	4555. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	5
4551. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-производство, дистрибуција и сервиси и основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Сарај, Општина Сарај	4	4556. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	5
4552. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈПВ Лисиче-Велес	4	4557. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	5
4553. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работа за 2014 година на Фондот за иновации и технолошки развој	4	4558. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	6
4554. Одлука за давање согласност на Ревизорскиот извештај за 2014 година на Фондот за иновации и технолошки развој	5	4559. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	6
		4560. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	6
		4561. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	7

	Стр.		Стр.
4562. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	7	4578. Одлука за продажба на движна ствар.....	12
4563. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	7	4579. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изработка на објект со намена Б5-хотел КО Нерези Општина Карпош.....	12
4564. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	7	4580. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	12
4565. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	8	4581. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	13
4566. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	8	4582. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	13
4567. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	8	4583. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	13
4568. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	8	4584. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2015 година	13
4569. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	4585. Програма за изменување на Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2015 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија	14
4570. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за транспорт и трговија ДМ – ПРЕЦИЗ ДОО Штип на локалитетот „Лозенско Брдо“, Општина Карбинци.....	9	4586. Одлука од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	15
4571. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Винаца на локалитетот „Белско поле“, општина Кочани	10	4587. Одлука од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	15
4572. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Управата за хидрометеоролошки работи.....	10	4588. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и течен нафтен гас (ТНГ).....	15
4573. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	10	4589. Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - складирање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и течен нафтен гас (ТНГ).....	15
4574. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	11	4590. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	16
4575. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Град Скопје.....	11	4591. Исправка од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	16
4576. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика	11	Огласен дел.....	1-80
4577. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот 02.291 (Париска) на ул. „Париска“, бб во Скопје.....	12		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4550.**

Прз основа на член 11-а од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 6/02, 98/08 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ПРИЈАВИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Во Уредбата за воспоставување и начин на користење на информацискиот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при поднесување барања и пријави до Агенцијата за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/11) во членот 3 став (1) точка 1 зборот „субјектите“ се заменува со зборот „корисниците“.

По точката 5 се додаваат две нови точки 6 и 7 кои гласат:

„6. „Електронска продавница“ е продавница во која се врши електронска трговија како процес на продавање на податоци, информации и сервиси од ГКИС преку интернет (во понатамошниот текст: е-продавница).

7. „Корисник на е-продавница“ е секое физичко или правно лице кое купува податоци, информации или сервиси од ГКИС преку е-продавница.“

Член 2

Во насловот по членот 4 по зборот „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и е-продавница“.

Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат зборовите „и е-продавницата“.

Во ставот (3) по зборот „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и е-продавница“.

Член 3

По членот 7 се додаваат два нови наслова и два нови члена 7-а и 7-б кои гласат:

„Член 7-а**Начин на користење на е-продавницата**

(1) Барањата за издавање на податоци, информации и сервиси од ГКИС преку е-продавницата корисниците на е-продавницата ги поднесуваат во електронска форма.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се издаваат преку е-продавницата, во електронска форма потпишана со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.

Член 7-б**Регистрација на корисник на е-продавница**

(1) Корисниците на е-продавницата се регистрираат во електронскиот систем на е-продавницата.

(2) За регистрација во електронскиот систем на е-продавницата, физичкото лице внесува лични и адресни податоци и податок за ЕМБГ содржани во личната карта и податоци за електронска пошта, а правното лице внесува лични и адресни податоци и податоци за ЕМБС содржани во изводот од тековната состојба од

Централниот регистар на Република Македонија, односно од регистрите каде што е регистриран за вршење на дејност и податоци за електронска пошта.

(3) Корисникот на е-продавница користи корисничко име и лозинка при најава за пристап во е-продавницата.

(4) Агенцијата ги утврдува и на јавниот дел од веб-локацијата на е-продавницата јавно ги објавува упатството за регистрација и условите за користење на е-продавницата.“

Член 4

Членот 8 се менува и гласи:

„(1) Корисниците на е-шалтерот и е-продавницата се должни да ги преземат сите потребни безбедносни мерки и мерки на доверливост, со цел да се обезбеди соодветно користење на е-шалтерот и е-продавницата и да не се дозволи нивно користење од трети лица.

(2) Сите авторски права во однос на е-шалтерот и е-продавницата се сопственост на Агенцијата.

(3) Податоците кои се внесени во е-шалтерот и е-продавницата подлежат на заштита, согласно со Законот за заштита на личните податоци.“

Член 5

Во насловот по членот 9 по зборот „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и на е-продавница“.

Во ставот (1) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат зборовите „и на е-продавницата“.

Во ставот (2) по зборот „е-шалтерот“ се додаваат зборовите „и на е-продавницата“.

Член 6

Насловот по членот 10 и членот 10 се менуваат и гласат:

„Безбедност на е-шалтер и е - продавница

(1) Примарните сервери на кои се инсталирани софтверските програми и базата на податоци за е-шалтерот и е-продавницата, се поставени (хостирани) и администрирани од страна на Агенцијата.

(2) Физички пристап до просторијата во која се сместени серверите имаат само овластени лица од директорот на Агенцијата, односно во случај на колокација согласно договорот за колокација.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и податоците зачувани на серверите, тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластено лице од ставот 2 на овој член.

(4) Просторијата во која се инсталирани серверите се заштитува од ризиците во опкружувањето, преку примена на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од можни закани, вклучувајќи кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето со електрична енергија и електромагнетно зрачење.“

Член 7

Во членот 11, став (1), алинеја (1) и алинеја (3), по зборовите „е-шалтер“ се додаваат зборовите „и е-продавницата“.

Член 8

По членот 13 се додава нов наслов и нов член 13-а кои гласат:

„Член 13-а**Дејствија во постапката кои ги презема е-продавницата**

(1) Е-продавницата автоматски:

- го евидентира корисникот на е-продавницата и времето во кое го поднел барањето;
- доделува референтен број на секое поднесено барање, според кој се идентификува предметот во е-продавницата.

(2) Преку е-продавницата се доставуваат бараните податоци, информации или сервис од ГКИС.“

Член 9

По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а кои гласат:

„Член 14-а

Пристап и чување на документацијата во е-продавницата

(1) Корисникот на е-продавницата има пристап до издадените податоци, информации или сервис кои се предмет на неговите барања.

(2) Целокупната документација во е-продавницата се зачувува во електронска форма и може да биде достапна за увид на овластени лица заради инспекциски надзор, ревизија или други дејствија на овластени лица и органи определени со закон.“

Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9229/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4551.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014, 166/2014, 72/2015 и 98/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ И ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО САРАЈ, ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г-производство, дистрибуција и сервис и основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Сарај, општина Сарај.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 26302м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 10711/2	Сарај	Сарај	пасиште	3
10711/7	Сарај	Сарај	пасиште	3
дел 10712/1	Сарај	Сарај	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				31000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6252/1
7 јули 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4552.

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на ЈПВ Лисиче – Велес, бр.02-325/1 од 24.8.2015 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана на 24.8.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8180/2
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4553.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТА ЗА 2014 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за работа за 2014 година на Фондот за иновации и технолошки развој, бр. 02-469/3, одобрена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана на 2.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8217/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4554.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациона дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13,137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Ревизорскиот извештај за 2014 година на Фондот за иновации и технолошки развој бр. 02-445/10, изработен од независен ревизор – Друштво за ревизија Ефект Плус на 22.6.2015 година, одобрен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 18.8.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8217/2
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4555.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижните ствари – објекти во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, кои се наоѓаат на КП бр.1051/1 за КО Драшлајца и тоа:

- зграда број 2, намена на зграда и други објекти ДЗ-9, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда Т, со внатрешна површина од 693.33м²;
- зграда број 2, намена на зграда и други објекти ДЗ-9, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 177.04м²;
- зграда број 2, намена на зграда и други објекти ДЗ-9, влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 81.97м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8340/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4556.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 106/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.11991, м.в Точила 2 Д1 за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; приземје; број 23, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 5 м²;
- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; ма; број 23, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 42 м² и
- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; ма; број 23, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП; површина од 6 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8429/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4557.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари што се наоѓа на КП бр.4343 м.в. Село, за КО Бучин и тоа:

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; кат-К1; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 46 м²;

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; кат-К1.; број 2, намена на посебен дел од зграда ПП; површина од 22 м2;

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 2; кат-приземје.; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П; површина од 17м2 и

- Број на зграда 2; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат-приземје; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 20м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8441/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4558.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 4698 м.в.. Нико Доага, за КО Крушево, и тоа:

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 83 м2;

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП; површина од 18 м2 и

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат -приземје; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П; површина од 14 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8442/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4559.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.8136 м.в.. Велько Влаховиќ бр.2, за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 3; број 31, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 29 м2;

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1;влез 1; кат 3; број 31, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП; површина од 4 м2 и

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1;влез 1; кат по-1; број 31, намена на посебен/заеднички дел од зграда П; површина од 4 м2 , во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8443/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4560.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на Кп.бр.9681 м.в. ул. „Кеј 4-ти Јули“ 6 за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 10, намена на посебен дел од зграда СТ; со внатрешна површина од 53м2;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 10, намена на посебен дел од зграда ПП; со внатрешна површина од 5м2;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат по-1; број 10, намена на посебен дел од зграда П; со внатрешна површина од 8м2;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 3; број 20, намена на посебен дел од зграда СТ; со внатрешна површина од 54м2;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 3; број 20, намена на посебен дел од зграда ПП; со внатрешна површина од 5м2;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат по-1;број 20, намена на посебен дел од зграда П; со внатрешна површина од 8м2;

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8444/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4561.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.4717 м.в. Нико Доага, за КО Крушево, и тоа:

- број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приз; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 26 м2 и
- број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приз; број 1, намена на посебен дел/заеднички од зграда ПП; површина од 4 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности .

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8445/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4562.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари што се наоѓаат на КП бр.15765 м.в. „Моша Пијаде“ бр.271 б, за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 4, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ; површина од 30 м2;
- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 7, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ; површина од 27 м2 и

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат 1; број 7, намена на посебен /заеднички дел од зграда ПП; површина од 3 м2, во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8447/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4563.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.8808 м.в. „Моша Пијаде“, за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат приземје; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 34 м2 и
- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат по-1; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 7 м2,
- во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8448/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4564.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар, што се наоѓа на КП бр.4577 м.в. Село, за КО Бучин и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат - приземје; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 25 м², во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8449/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4565.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.4701 м.в. Нико Доага, за КО Крушево, и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 1-2; влез 1; кат -1; број 2, намена на посебен дел/заеднички дел од зграда СТ; површина од 83 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 1-2; влез 1; кат -1; број 2, намена на посебен дел /заеднички дел од зграда ПП; површина од 10 м² и

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 1-2; влез 1; кат -приземје; број 2, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 12 м²,

во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8450/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4566.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15) Владата на Република Македонија, на седница одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр. 12027/2, м.в. Точила 1 КЗБ за КО Прилеп и тоа:

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1;влез 1; кат - приземје; број 23, намена на посебен/заеднички дел од зграда П; површина од 5 м²;

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1;влез 1; кат - ма;број 23, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 56 м²;

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1;влез 1; кат - ма; број 23, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП; површина од 10 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8451/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4567.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.4728 м.в. Нико Доага, за КО Крушево и тоа:

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 26 м²;

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда ПП; површина од 4 м² и

- Број на зграда 1;намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П; површина од 5 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8452/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4568.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП бр.14670/5 м.в. Орде Тутески бр.14 за КО Прилеп, и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-2; влез 1; кат 5; број 17, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 35 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-2; влез 1; кат 5; број 17, намена на посебен дел од зграда ХС; површина од 2 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-2; влез 1; МА; број 17, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ; површина од 41 м² и

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-2; влез 1; МА; број 17, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП; површина од 13 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8453/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4569.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр.78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари што се наоѓа на КП бр.4223 м.в. Долнени 88, за КО Долнени, и тоа:

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ; површина од 63 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда ПП; површина од 8 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат по-1; број 1, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; површина од 20 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ; површина од 66 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена на посебен /заеднички дел од зграда ПП; површина од 9 м²;

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –К1.; број 4, намена на посебен /заеднички дел од зграда П; со внатрешна површина од 29 м²

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 2, намена на посебен /заеднички дел од зграда СТ; површина од 64м²

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –приземје; број 2, намена на посебен /заеднички дел од зграда ПП; површина од 8 м² и

- Број на зграда 1; намена на зграда и друг објект А 2-1; влез 1; кат –по 1; број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, површина од 20м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8454/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4570.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014, 160/2014 и 129/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –ВАРОВНИК
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА
ДМ – ПРЕЦИЗ ДОО ШТИП НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„ЛОЗЕНСКО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Друштвото за транспорт и трговија ДМ – ПРЕЦИЗ ДОО Штип се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Лозенско Брдо“, Општина Карбинци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7600335	4631750
T-2	7600750	4631750
T-3	7600900	4631600
T-4	7600900	4631332
T-5	7600800	4631332
T-6	7600800	4631443
T-7	7600336	4631443

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.173152 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8636/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4571.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛСКО ПОЛЕ“, ОПШТИНА КОЧАНИ

1. На Друштвото за транспорт, градежништво, производство, трговија и услуги ГРАНД – УНИ ИНВЕСТ ДООЕЛ Виница се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Белско поле“, општина Кочани, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7621728	4640426
T-2	7621759	4640428
T-3	7621773	4640441
T-4	7621773	4640469
T-5	7621772	4640495
T-6	7621718	4640491
T-7	7621723	4640471

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.003137 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8660/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4572.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило со следни карактеристики:

- марка Ландровер Дефендер
- број на шасија SALLDVBF81A621670
- број на мотор 16L89351B
- регистарски број SK-873 PB
- година на производство 2001
- работна зафатнина на моторот 2495cm³
- сила на моторот 83kw/ks и
- боја на каросеријата бела-01.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8681/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4573.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од

1074м2, кое претставува дел од КП бр. 904/2, КО Г Водно, евидентирано во Имотен лист бр. 116, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место, Ски центар Водно – блок 3, изменување и дополнување, донесен со одлука на Совет на општина Карпош, бр. 08-1843/4, од 20.02.2015 година, за ГП 3.2, со намена за изградба на некомпатибилна инфраструктура – пречистителна станица за фекална канализација.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8867/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4574.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 1452м2, кое претставува дел од КП бр. 904/2, КО Г Водно, евидентирано во Имотен лист бр. 116, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место, Ски центар Водно – блок 3, изменување и дополнување, донесен со одлука на Совет на општина Карпош, бр. 08-1843/4, од 20.02.2015 година, за ГП 3.3, со намена за изградба на комунална супраструктура – резервоар за санитарна ПП вода.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8867/2
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4575.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 1101м2, кое претставува КП бр. 1/20, КО Г Соње, со површина од 118м2, евидентирано во Имотен лист бр. 2534, дел од КП 1/15, КО Г Соње, со површина од 47м2 и дел од КП 1/1, КО Г Соње, со површина од 12м2, евидентирани во Имотен лист бр. 1833 и дел од КП бр. 904/2, КО Г Водно, со површина од 924м2, евидентирана во Имотен лист бр. 116, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место, Ски центар Водно – блок 3, изменување и дополнување, донесен со одлука на Совет на општина Карпош, бр. 08-1843/4, од 20.02.2015 година, за ГП 3.7, со намена за изградба на меморијални простори – Милениумски крст со пропратни содржини.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8867/3
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4576.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА БЕСПЛАТНО ОТСАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕ- НА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. На Министерството за труд и социјална политика заради ублажување на последиците од елементарни непогоди во Република Македонија, бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСАПУВАЊЕ						
Реден број	Вид	Артикал	Единица мерка	Количина	Број на предмет	Година на заплена
1	Облека	Долен дел тренерки	Парче	380	071808/13	2013
2	Обувки	Спортски обувки	Пар	360	025571/14	2014
Вкупно:				740		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8871/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4577.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБ-
ЈЕКТТОТ 02.291 (ПАРИСКА) НА УЛ. „ПАРИСКА“,
ББ ВО СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот 02.291 (Париска) на ул. „Париска“, бб во Скопје бр. 02-12608/2-2 од 7.9.2015 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8888/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4578.

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015 и 106/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР**

Член 1

Да се изврши продажба на движна ствар, сопственост на Република Македонија - корисник Судски совет на Република Македонија - патничко моторно возило RENAULT MEGANE со рег.бр.SK 532-SZ, бр. на шасија VF1KMSF0534314584, бр. на мотор K9KG724D003886, година на производство 2005 год., сила на мотор 63 KW, работна зафатнина на мотор 1461, места за седење - 5, боја на каросерија - 98 метал сина, не е во возна состојба, возилото не е регистрирано.

Член 2

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вредноста на движната ствар во износ од 58.800,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност и истата изнесува 58.800,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8897/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4579.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗРАБОТКА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛ
КО НЕРЕЗИ ОПШТИНА КАРПОШ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изработка на објект со намена Б5-хотел КО Нерези, општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 1845м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1127	Нерези	Голема нива	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1900 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8938/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4580.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КО Кисела Вода 2, КП 904/1, адреса на зградата бул. „АС-НОМ“ бр. 8-2/23 во Скопје и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 2, кат К 4, број на посебен дел од зградата 23, намена на посебен дел од зградата СТ, вкупна површина од 32м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 2, кат ПО - 1, број на посебен дел од зградата 23, намена на посебен дел од зградата П, вкупна површина од 4м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9086/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4581.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КО Кисела Вода 1, КП 4151, адреса на зградата ул. „Локов“ бр.26-2/21 во Скопје и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 2, кат ПО-1, број на посебен дел од зградата 21, намена на посебен дел од зградата П, вкупна површина од 2м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2, влез 2, кат К 6, број на посебен дел од зградата 21, намена на посебен дел од зградата СТ, вкупна површина од 93м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9086/2
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4582.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на 78/2015 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижните ствари – објекти во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности, кои се наоѓаат на КП бр. 1194/2 за КО Лабуништа и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б1-17, влез 1, кат ПО, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15м2;

- зграда број 1, намена на зграда и други објекти Б1-17, влез 2, кат приземје, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 67м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9147/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4583.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15 и 106/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижна ствар – објект, кој се наоѓа на КП бр.738 КО Мацари, ул.Б. Стефковски бр.21/2, зграда 1, намена на зграда А2 – 1, влез 1, кат – приземје, бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина од 15м2 во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9196/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4584.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14 и 72/15) и член 42 став (3) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 7.9. 2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2015 ГОДИНА**

I. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 202/14), во делот „I. Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна програма, ставка 463 – Трансфер до невладини организации“, табелата се заменува со нова табела која гласи:

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	13.889.000,00
2.	Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации	4.300.000,00
3.	Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт – Институт за спорт	200.000,00
4.	Партиципација за финансирање на меѓународни активности поврзани со Проектот за воведување спортски паралелки во Државното училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“	4.500.000,00
5.	Партиципација за реализација на проект „Стручна специјализација на македонски тренери во странство“	1.500.000,00
6.	Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летни Олимписки Игри – Рио де Жанеиро 2016	1.000.000,00
7.	Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија	1.200.000,00
	Вкупно:	26.589.000,00

Во табелата, во точката 1. износот „13.089.000,00“ се заменува со износот „13.889.000,00“.

Во точката 7. износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „1.200.000,00“.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8807/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4585.

Врз основа на член 42 ставови 1 и 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/2014), а во врска со член 16 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.9.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА
И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Програмата за распределба на средства од игри на среќа и забавните игри за 2015 година за финансирање на националните спортски федерации и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 195/2014), во делот „I. Раздел 16.101 - Агенција за млади и спорт, Програма 2, Потпрограма 20 - спорт, ставка 463 - Трансфер до невладини организации“, табелата се заменува со нова табела која гласи:

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации заради обезбедување нивна функционалност и за функционирање на националниот систем на натпревари	7.800.000,00
2.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации за стручна работа со спортисти поединци и национални тимови	2.500.000,00
3.	Партиципација за финансирање на проекти на националните спортски федерации и Агенцијата за млади и спорт	3.900.000,00
4.	Партиципација за финансирање национални спортски федерации за работа со стручни лица поврзани со проектот за воведување спортски паралелки во Државно училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“	5.800.000,00
	Вкупно:	20.000.000,00

Во табелата, во точката 1 износот „7.500.000,00“ се заменува со износот „7.800.000,00“.

Во точката 3 износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „3.900.000,00“.

Точката 5 се брише.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8808/1
7 септември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****4586.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 27 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 57/14 и 194/14) на седницата одржана на ден 11.09.2015 година, донесе

О Д Л У К А

1. На АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија му се наредува веднаш да го раскине Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија склучен со Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје.

2. Во согласност со точка 1 од оваа Одлука, сите трансакции на пазарот на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје АД МЕПСО – Скопје, се ништовни.

3. АД МЕПСО – Скопје како вршител на енергетската дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија е должен да ги извести Операторот на електропреносниот систем, Операторот на електродистрибутивниот систем и Балансно одговорната страна на балансната група каде што припаѓа Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје за оваа Одлука.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1342/2
11 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4587.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став 2 и член 30 став 1 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) на седницата одржана на ден 11.9.2015 година, донесе

О Д Л У К А

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје му се забранува да учествува на пазарот на електрична енергија.

2. Во согласност со точка 1 од оваа Одлука, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје му се наредува да ги раскине сите склучени договори за продажба на електрична енергија со учесници на пазарот на електрична енергија.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Јабланица ДОО Скопје за преземените активности во согласност со точка 1 и точка 2 од оваа Одлука веднаш да достави информација до Регулаторната комисија за енергетика.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 09-1660/1
11 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4588.

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14 септември 2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Во Одлуката бр.02-909/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005, 159/2011 и 155/2015), на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1. во точката 10, потточката 1 се менува и гласи:

„За вршење на енергетската дејност ќе се користат 8 резервоари и тоа: 2 резервоари од 1320 м³ за прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м³ за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320 м³ за прием на Еуросупер БС 98, 2 резервоари од 1320 м³ за прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 2 резервоари од по 100 м³ за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопственост на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 КО Штип“.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-57/1
14 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4589.

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14 септември 2015 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - СКЛАДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Во Одлуката бр.02-908/1 од 06.09.2005 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати,

биогорива и горива за транспорт- складирање Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2005, 159/2011 и 155/2015), на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, во Прилогот 1. во точката 10, потточката 1 се менува и гласи:

„За вршење на енергетската дејност ќе се користат 8 резервоари и тоа: 2 резервоари од 1320 м3 за прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 1320 м3 за прием на Еуросупер БС 98, 2 резервоари од 1320 м3 за прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 2 резервоари од по 100 м3 за прием на Течен нафтен гас (ТНГ). Резервоарите се во сопственост на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје и се наоѓаат на КП.бр 128/6 КО Штип“.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-58/1
14 септември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4590.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕЦ „Бошава 1“ на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци објавена во („Службен весник на РМ“ бр.133/15 во Прилогот 1 во точката 5. Евидентниот број на издадената лиценца ЕЕ-237.01.1/15 се заменува со бројот „ЕЕ-234.01.1/15“

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4591.

ИСПРАВКА

Во Одлуката за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕЦ „Бошава 2“ на Друштвото за производство и промет со електрична енергија ХИДРО БОШАВА ДОО Кавадарци објавена во („Службен весник на РМ“ бр.133/15 во Прилогот 1 во точката 5. Евидентниот број на издадената лиценца ЕЕ-237.01.1/15 се заменува со бројот „ЕЕ-235.01.1/15“

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**Службен весник**
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015158